

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Република Македонија  
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО  
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ  
СКОПЈЕ

Примено:	15 04 13		
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
03	597/2	1	✓

**ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ И  
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  
за 2012 година**

Скопје, Април 2013 год.



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Бр. 03-830/1  
Скопје, 03. 06. 2013

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
СОБРАНИЕ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
СКОПЈЕ

Примено		03. 06. 2013	
Сег. единица	Број	Прилог	Вредност
07	2513/1		

До: Собрание на Република Македонија

Предмет: Доставување на материјали за информирање на Собранието на Република Македонија

Почитувани,

Во врска со член 56 став (1) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012 и 13/2013), во прилог ви ги доставуваме финансиските извештаи за 2012 година ревидирани од надворешен овластен ревизор за информирање на Собранието на Република Македонија.

Со почит,

Претседател на Советот на експерти,

д-р Булент Дервиши  
  




## СОДРЖИНА

1.	ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	2-3
2.	ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	4-6
	• Биланс на приходи и расходи	
	• Биланс на состојба	
3.	БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	7-23

До Раководството на  
Агенција за супервизија на капитално финансирано  
пензиско осигурување МАПАС Скопје

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС Скопје, коишто го вклучуваат билансот на приходи и расходи за деловната 2012 година, билансот на состојба на 31.12.2012 година, белешките кон финансиските извештаи и извештај за проценување на позициите од билансот на состојба.

### Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоданувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.



Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС Скопје, заклучно со 31 Декември 2012 година, како и на неговата финансиска успешност за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации и Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Куманово  
11.04.2013

Друштво за ревизија  
ПРО АУДИТ ДОО Куманово



Овл.ревизор Соња Зафировиќ

2. **Биланс на приходи и расходи о д 1 јануари до 31 декември 2012 година**

	Белешка	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>Други неданочни приходи</b>	<b>4.3.0</b>	<b>32.010.644</b>	<b>41.257.250</b>
Приходи од надоместоци и такси	4.3.0а	31.422.348	31.790.599
Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	4.3.0б	0	9.204.084
Приходи од камати	4.3.0в	588.296	262.567
<b>Расходи од самофинансирачки активности во 2012</b>	<b>4.3.1</b>	<b>26.761.026</b>	<b>25.747.100</b>
Потрошени материјали	4.3.2	(698.014)	(210.765)
Потрошена ел.енергија	4.3.3	(527.497)	(654.637)
Инвестиционо одржување на средствата	4.3.4	(32.550)	0
Други услуги	4.3.5	(2.538.303)	(1.262.806)
Превозни-транспортни средства	4.3.6	(66.705)	0
Издатоци за реклама и репрезентација	4.3.7	(358.300)	(177.812)
Наемнини	4.3.8	(3.949.636)	(3.372.374)
Други материјални расходи	4.3.9	(411.428)	(340.261)
Провизија за платен промет	4.3.10	(27.964)	(19.754)
Премии за осигурување на лица	4.3.11	(12.712)	(1.794)
Дневници за службени патувања и патни трошоци	4.3.12	(986.520)	(1.906.237)
Надоместоци за трошоци на работници и граѓани	4.3.13	(30.000)	0
Членарини	4.3.14	(339.375)	(308.750)
Интелектуални и други услуги	4.3.15	(1.050.608)	(607.689)
Останати други расходи	4.3.16	(193.574)	(30.656)
Средства за градежни објекти	4.3.17	(721.780)	(2.834.478)
Средства за опрема	4.3.18	(1.771.137)	(409.059)
Други капитални средства	4.3.19	(283.471)	(2.029.530)
Основни плати и надоместоци	4.3.20а	(9.266.105)	(8.332.214)
Придонеси од плати	4.3.20б	(3.430.271)	(3.089.943)
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	4.3.21	(65.076)	(158.341)
	<b>Белешка</b>	<b><u>2012</u></b>	<b><u>2011</u></b>

Добивка пред оданочување		<u>5.249.618</u>	15.510.150
Данок на добивка	5.1.12	58.508	149.956
Добивка по оданочување		<u>5.191.110</u>	15.360.194

### 3. Биланс на состојба на 31 декември 2012 година

	Белешка	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
		<u>37.780.026</u>	<u>35.169.350</u>
Парични средства на сметка	5.1.1	9.421.823	17.368.767
Побарување од коминтенти	5.1.2	0	0
Недвижности и опрема	5.1.3	72.940.113	69.213.072
Амортизација	5.1.4	(57.093.208)	(54.159.410)
Краткорочни депозити	5.1.5	10.000.000	0
Активни временски разграничувања	5.1.6	2.511.298	2.746.921
<b>ОБВРСКИ И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА</b>			
		<u>37.780.026</u>	<u>35.169.350</u>
<b>Извори на средства</b>			
		<u>15.846.905</u>	<u>15.053.662</u>
Деловен фонд	5.1.7	15.732.155	14.938.912
Останат фонд	5.1.7в	114.750	114.750
<b>Вкупно обврски</b>			
		<u>21.933.121</u>	<u>20.115.686</u>
Добавувачи	5.1.8	0	0
Обврски кон вработени	5.1.9	42.088	35.326
Обврски кон граѓани	5.1.10	15.400	15.306
Обврски кон државата	5.1.11	73.128	1.701
Добивка по оданочување	5.1.12	20.551.304	15.510.150
Пасивни временски разграничувања	5.1.13	1.251.201	4.553.203

Белешките се интегрален дел кон овие финансиски извештаи.



#### 4. Белешки кон финансиските извештаи

##### а. Основни активности

МАПАС е основана во јули 2002 година со именување на директорот од страна на Владата на Република Македонија. МАПАС е основана заради вршење супервизија на работењето на пензиските друштва и на пензиските фондови со крајна цел да ги заштити интересите на членовите на пензиските фондови (осигурениците). По Измените и дополнувањата на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (Сл весник на РМ 98/2012) со Агенцијата раководи Советот на Експерти кој ги донесува Финансиските извештаи на Агенцијата. МАПАС има својство на правно лице и за својата работа одговара пред Собранието на Република Македонија. МАПАС е одговорна за издавање и одземање дозволи за основање на друштва и одобренија за управување со пензиски фонд. Таа врши супервизија на работењето на пензиските друштва, пензиските фондови, меѓутоа и на чуварите на имот и на странските менаџери и ги надгледува нивните финансиски извештаи во согласност со важечките закони и регулативи. Покрај финансиските извештаи, МАПАС подготвува и годишен извештај за своето работење кој го поднесува до Собранието, како и изготвува и објавува годишен извештај за состојбите во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување со што се обезбедува транспарентност во ова осигурување.

##### б. Основа за презентирање на финансиски извештаи

Презентираните финансиски извештаи се подготвени согласно стандардите на постојните закони за работење на непрофитни организации одобрени од Министерството за финансии.

Имено, од 2011 година МАПАС започна да го води сметководството согласно Законот за сметководство непрофитни организации. Оваа промена настана откако со член 13 од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник на РМ бр. 171/2011) Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на 10 јануари 2011 година, отвори сметка во деловна банка и со тоа се згасна нејзината буџетска сметка. Врз основа на оваа промена, Министерството за финансии со писмо бр. 12-8988/22 од 17.3.2011 година извести дека МАПАС треба сметководството да го води согласно Законот за сметководство за непрофитни организации.

Подготвувањето на финансиски извештаи во согласност со стандардите, бара од раководството да направи најдобри процени и разумни претпоставки во врска со презентираните износи на средствата и обврските, да презентира обелоденување за одложените средства и обврски на датумот на финансиските извештаи како и да ги презентира износите на приходите и расходите што настанале во текот на пресметковниот период.

Презентираните финансиски извештаи се искажани во македонски денари.

##### в. Признавање на приходите и расходите за 2012 година

Признавањето на приходите и расходи на непрофитните организации се спроведува според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Модифицирано настанување на



деловните промени, односно трансакции значи приходите односно расходите да се признаат во пресметковниот период во кој што настанале, според критериумот на мерливост и расположливост. Расходите на непрофитните организации во смисла на член 13 став (3) од Законот се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале, доколку се платени во пресметковниот период (до 31 декември во тековната деловна година) или се платени во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период (односно до 30 јануари во наредната година) под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

#### 4.3.0 Приходи

МКД 32.010.644

Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок до 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

МАПАС е одговорна за наплата на приходите кои ги остварува од вршење на работите од својата надлежност. МАПАС остварува и приходи од камата остварена по основ на отворен депозит по видување за средствата кои “лежат” на трансакциската сметка (каматна стапка од 2.5%) се пресметува и исплаќа на трансакциска сметка на крајот од месецот).

Истотака во контото приходи од камата МАПАС во 2012 година оствари и приходи од камата по орочен депозит во деловна банка (каматна стапка од 6,5%)

Неискористените приходи од крајот на годината се пренесуваат во резервен фонд на МАПАС. Приходите споредени со претходната година бележат намалување кое се должи на фактот дека во 2011 година остатокот од претходните години е евидентиран како приход а не како резервен фонд. Од 2011 година секој остаток се пренесува во резервен фонд.

Согласно класификацијата на приходите кај непрофитните организации, приходите што ги наплаќа МАПАС, согласно контниот план пропишан од Министерството за финансии спаѓаат во групата на Сопствени приходи или konto – 750. Според горенаведениот контен план, приходите од камати се евидентирани по konto 720 – Приходи од камати.

Како прилив на сметката на МАПАС по основ на konto 750 во 2012 година остварени се вкупно МКД 31.422.348, по основ на konto 720 остварени се МКД 588.296.

#### 4.3.0a Приходи од надоместоци и такси

Во овој дел ги прикажуваме пристигнатите приливи во 2012 година од двете пензиски друштва и тоа како приход по два основи. Првиот е од месечен надоместок кој МАПАС го наплаќа од друштвата, како процент од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во пензиските фондови со кои управуваат овие друштва и кој за 2012 година изнесуваше 0,8%. Додека, вториот е приходи по основ на административни надоместоци за агенти, корекции на договори за членство, давање одобрувања на акти на пензиските друштва и сл.

	КБ Прво друштво	Нов пензиски фонд	ВКУПНО
Приходи по основ на надоместок (0,8%)	16.362.803	14.501.045	30.863.848

Приходи по основ на други надоместоци	208.700	349.800	558.500
<b>Вкупно сопствени приходи</b>	<b>16.571.503</b>	<b>14.850.845</b>	<b>31.422.348</b>

#### 4.3.06 Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година

Согласно член 13 од Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (Службен весник на РМ бр. 171/2011) Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на 10 јануари 2011 година, отвори сметка во деловна банка и на денот на отворањето на сметката 15% од средствата на Агенцијата од сметката која се водеше во Буџетот на Република Македонија се пренесоа на сметката на Агенцијата во деловна банка, а 85% од средствата се пренесоа на сметката на Буџетот на Република Македонија. Така, од вкупниот остаток од МКД 61.360.559, на сметката на МАПАС во деловна банка префрлени се 15% односно МКД 9.204.084,00

Со пренесувањето на овие средства од буџетската сметка на МАПАС на сметката во деловна банка, се затвара буџетската сметка на МАПАС во Трезорот и тоа со салдо МКД 0,00. Исто така, МАПАС ги презеде краткорочните побарувања и обврски од претходната (2010) година, кои се реализираа во првиот квартал на тековната година.

#### 4.3.0в Приходи од камата

	Халкбанк	Алфа банка	ВКУПНО
Приходи од камата по видување (2,5%)	195.570	241	195.811
Приходи од камата по орочен депозит	0	392.485	392.485
<b>Вкупно приходи од камата</b>	<b>195.570</b>	<b>392.726</b>	<b>588.296</b>

#### 4.3.1 Расходи од самофинансирачки активности во 2012

МКД 26.761.026

4.3.2 Потрошени материјали Потрошени материјали се издатоци за набавка на: гориво, канцелариски материјали, тонери, ситен инвентар и останат ситен инвентар. Во овие ставки може да се види поголемо отстапување во однос на претходната година и тоа за ставката гориво што се должи на автомобилите на лизинг и на зголемените трошоци за канцелариски материјали заради преселбата во новите простории.



	<u>2012</u>	<u>2011</u>
40000 Потрошено гориво	439.000	0
40001 Потрошени канцелариски материјали	110.184	33.525
40002 Потрошени материјали – тонери	15.089	58.115
40021 Ситен инвентар – канцелариски	47.411	33.925
40028 Останат ситен инвентар	86.330	77.200
<b>400 Потрошени материјали</b>	<b><u>698.014</u></b>	<b><u>210.765</u></b>

#### 4.3.3 Потрошена енергија

Расходите за комунални услуги се однесуваат за направени издатоци за: струја, вода и канализација, губретарина, греење, бидејќи пресметката за трошоците стигнува во една фактура која ја изготвува закуподавачот на деловниот простор. Во оваа ставка влегуваат комуналиите од претходниот и постојниот деловен објект.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
40102 Електрична енергија	527.497	654.637
<b>401 Потрошена енергија (комуналии)</b>	<b><u>527.497</u></b>	<b><u>654.637</u></b>

#### 4.3.4 Инвестиционо одржување на средствата

Расходите за инвестиционо одржување на средствата се однесуваат на молеро-фарбарски услуги за новиот објект..

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
40210 Услуги за одржување на објект	32.550	0
<b>402 Инвестиционо одржување на средствата</b>	<b><u>32.550</u></b>	<b><u>0</u></b>

#### 4.3.5 Други услуги

Во оваа категорија на трошоци влегуваат: ПТТ комуникација (пошта, фиксни телефони, мобилни телефони), сметки за телевизија (радиодифузна такса), услуга за приклучок на електрична енергија, услуги за копирање, печатење и ковертирање, чистење на просториите, објава во весници, надомест за паркинг простор, одржување на софтвер, одржување на опрема, одржување и услуги за возила, одржување и поправки во деловен објект и други услуги кои се користат за тековни потреби. Во овие ставки се гледа отстапување во однос на претходната година и тоа во ставката Одржување на опрема поради тоа што оваа година се склучи Договор за одржување на ИБМ хардверска опрема и поради некои нови ставки како



што се одржување на објект, чистење на простории, приклучок на ел. енергија кои во претходната година не постоеа како трошок.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
40301 Пошта	138.170	269.717
Услуга за приклучок на ел		
40302 енегија	31.546	0
40303 Чистење на простории	257.575	0
40305 Телефон	280.032	295.703
Услуги за копирање, печатење		
40306 и ковертирање	145.596	150.023
40307 Објава во весници	1.300	0
40308 Надомест за паркинг простор	3.540	0
40311 Одржување на софтвер	490.041	445.090
40312 Сметки за телевизција	979	910
40313 Одржување на возило	0	31.494
40314 Одржување на опрема	1.145.904	69.869
40315 Услуги за миење на возила	7.670	0
40316 Одржување(поравки) на објект	35.950	0
<b>403 Други услуги</b>	<b><u>2.538.303</u></b>	<b><u>1.262.806</u></b>

#### 4.3.6 Превозни-транспортни средства

Расходите за превозни транспортни услуги се однесуваат на трошоци за преселба од старите деловни простории во новиот објект. Со ова подразбираме транспорт на опрема и материјали и транспорт на отпад.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
40401 Превоз –транспортн. услуги	66.705	0
<b>Превозни-транспортни</b>		
<b>404 средства</b>	<b><u>66.705</u></b>	<b><u>0</u></b>

#### 4.3.7 Издатоци за реклама и репрезентација

Во оваа категорија за земени трошоците за објави на рекламни огласи, печатење на рекламен материјал и репрезентација (бифе на МАПАС и службени ручеци). Истотака во оваа категорија се вклучени и трошоци за јубилејни подароци на вработени по повод десет годишнината од работењето на Агенцијата, што е и причина за зголемената ставка за репрезентација во однос со претходната година.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
40501 Издатоци за репрезентација	251.938	153.407
40502 Издатоци за реклама и сл.	55.482	24.405
40503 Трошоци за подароци	25.020	0
40504 Трошоци за служб. ручеци	25.860	0
<b>Издатоци за реклама и</b>		
<b>405 репрезентација</b>	<b><u>358.300</u></b>	<b><u>177.812</u></b>

#### 4.3.8 Наемнини

Трошоците за наемнини вклучуваат трошоци за изнајмувања на канцелариски и други тип на простор, изнајмување на канцелариска опрема и изнајмување на Интернет линија. Нова ставка во оваа категорија е Лизингот на возилата. Намалувањето на ставката Наем на деловен простор се должи на преселбата во новиот деловен објект, додека зголемување на ставката Наем на сали и амфитеатри се должи на наемот на сала за Конференцијата по повот 10-години од постоењето на МАПАС.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
40801 Наем на деловен простор	2.400.679	2.925.843
40802 Наем на опрема	6.000	27.962
40803 Лизинг на возила	1.245.016	0
40804 Наем на сали и амфитеатри	92.621	24.000
40890 Наем на Интернет линија	205.320	394.569
<b>408 Наемнини</b>	<b><u>3.949.636</u></b>	<b><u>3.372.374</u></b>

#### 4.3.9 Други материјални расходи

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за списанија и стручна литература, патарини и други материјални расходи (надоместок за размена на берзански податоци и благајна – материјални трошоци. Исплатите во готово од благајна не смеат да го надминат износот од ЕУР 100 во денарска противвредност, при што е потребно да се обезбеди сметкопотврда и фискална сметка како доказ за готовинско плаќање). Нови ставки во оваа категорија се оние кои призлегоа од преселбата во новите простории како трошоци за хигиена, обезбедување на простор и др. Кај останатите трошоци нема поголеми отстапувања во однос со претходната година.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
40901 Службени легитимации Списанија и службена	0	1.793
40902 литература	71.100	99.428
40903 Издатоци за средства за хигиена	3.200	0
40904 Обезбедување на простор (имот)	30.529	0
40909 Други материјални расходи Регистрација на моторно	212.599	154.331
4093 возило	0	3.709
40991 Патарини	94.000	81.000
<b>409 Други материјални расходи</b>	<b><u>411.428</u></b>	<b><u>340.261</u></b>

#### 4.3.10 Провизија за платен промет

Во оваа ставка се вклучени трошоците за платен промет за дневни налози за плаќање и провизија за купопродажба, на девизи за плаќање во странство што покажува мало зголемување во тековната година, поради зголемен број на фактури кои се платени во странство, во однос на претходната година. Новата



ставка во оваа категорија се однесува на Провизија за платен промет за орочениот депозит во Алфа банка.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
41000 Провизија за платен промет	12.736	10.705
41001 Провизија за купопродажба на девизи	14.408	9.049
41002 Провизија за платен промет (за орочениот депозит)	820	0
<b>410 Провизија за платен промет</b>	<b><u>27.964</u></b>	<b><u>19.754</u></b>

#### 4.3.11 Премии за осигурување

Во оваа ставка се вклучени трошоците за патничко осигурување за службени патувања на вработените во странство и како нова ставка се јавува Зелен картон – осигурување на возилата во странство, поради која оваа категорија во тековната година е зголемена.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
41201 Зелен картон	11.072	0
41202 Премии за осигурување на лица	1.640	1.794
<b>412 Премии за осигурување</b>	<b><u>12.712</u></b>	<b><u>1.794</u></b>

#### 4.3.12 Патни и дневни расходи

Трошоците за службени патувања во земјата и странство опфаќаат: трошоци за сместување, за исхрана и за превоз.

Надоместок за дневници за службено патување во земјата без трошоци за ноќевање изнесува МКД 500 со тоа што за 2010, 2011 и 2012 година со донесување на антикризни мерки на Сто шеесет и шестата седница на Владата на РМ, се укинуваат дневниците за патување во Република Македонија. Исто така, со Уредбата за изменување на Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци (Службен весник на РМ бр. 82/2010, и 12/2012) направени се следниве измени и намалувања во дневниците за патување во странство: 35% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување; ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на органот на управување не се исплатува дневница; и ако издатоците за стручно оспособување и усовршување не паѓаат на товар на органот на државната управа, а престојот е над 30 дена не се исплатува дневница. Под стручно усовршување се подразбира посета на семинари, курсеви, симпозиуми и други видови средби организирани во странство на мултилатерална или билатерална основа. Издатоците за превоз за службено патување во странство се признаваат во висина на цената на патничката тарифа за превоз со средство што е одобрено, а се користи на службено патување. Во оваа ставка истотака се книжи и исплатата за користење на сопствено возило



за службени цели, и тоа до април во тековната година односно до набавка на службените возила на лизинг.

Во однос на трошоците во оваа категорија, споредувајќи ги со претходната година можеме да видиме намалување на истите што се должи на намалени патувања во земјата и во странство во тековната година и намалени трошоци за сопствено возило за службени цели.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
41300 Службен пат во странство – транспортни трошоци	111.560	290.638
41301 Службен пат во странство – дневници	182.406	319.594
41302 Службен пат во странство – сместување	339.730	58.014
41303 Службен пат во странство – споредни расходи	0	6.984
41305 Сопствено возило за службени цели	339.984	1.134.984
41307 Службен пат во земјата – сместување	9.300	79.972
41308 Службен пат во земјата – патни трошоци	3.540	16.050
413 Дневници за службени патувања и патни трошоци	<u>986.520</u>	<u>1.906.237</u>

#### 4.3.13 Надоместоци за трошоци на работници и граѓани

Во оваа ставка се предвидени трошоци за систематски (лекарски) преглед на вработени согласно прописите во РМ, кои условуваат лекарскиот преглед на вработените да се изврши на 18 месеци.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
41403 Лекарски преглед	30.000	0
414 Лекарски преглед	<u>30.000</u>	<u>0</u>

#### 4.3.14 Членарини

Во оваа ставка се предвидени трошоците за членарина во ИОПС (Меѓународна организација за пензиски супервизори).

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
41602 Членарини во меѓ.здруженија	339.375	308.750
416 Членарини	<u>339.375</u>	<u>308.750</u>

#### 4.3.15 Интелектуални и други услуги

Во оваа ставка се предвидени трошоците поврзани со: надоместок за членовите на Управниот одбор, преводи (веб страна на албански јазик и правилници на англиски јазик), други услуги за нотар-проценител и др, услуги на надворешен ревизор, обуки за стручно усовршување и семинари и конференции. Во овие ставки се гледа отстапување односно зголемување во однос на претходната година и тоа во ставката обуки за стручно усовршување и семинари за вработените во Агенцијата кои во најголемиот дел се одржаа во земјата, а се однесуваа на ИТ одделението.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
41701 Надомест за член на УО	184.803	242.051
41702 Други услуги-проц, нотар	1.200	0
41706 Превод, лектор	57.873	43.112
41712 Надомест за вработени	0	48.000
41721 Ревизија	129.800	87.226
41722 Консултантски услуги	0	24.600
41731 Обуки за стручно усовршување	611.457	138.700
41732 Семинари и конференции	65.475	24.000
<b>Интелектуални и други</b>		
<b>417 услуги</b>	<b><u>1.050.608</u></b>	<b><u>607.689</u></b>

#### 4.3.16 Останати други расходи

Во оваа ставка се предвидени трошоците за огласи за нови вработувања и јавни набавки, платени аконтации за данок на добивка за 2012 година, останати јавни давачки кои се однесуваат на јавни/државни институции. Оваа година за прв пат Агенцијата плаќа Данок на добивка на непризнаени расходи што предизвикува зголемување на оваа ставка.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
41801 Др.расходи – огласи	27.937	30.656
41811 Данок на добивка-аконтации	154.455	0
41812 Останати јавни давачки	9.123	0
418900 Останати расходи	2.059	0
<b>416 Останати др.расходи</b>	<b><u>193.574</u></b>	<b><u>30.656</u></b>

#### 4.3.17 Средства за градежни објекти

Во оваа ставка се предвидени трошоците за архитектонски решенија за реконструкција на деловен простор (ентериер и мебел) и самата градежна реконструкција на деловниот простор. Во овие ставки се гледа намалување во однос на претходната година поради реконструкција и адаптација на деловниот објект во 2011 година, а трошоците направени во тековната година се однесуваат за купување и инсталација на водомери, потребна опрема за инсталација за радијатори и др.



	<u>2012</u>	<u>2011</u>
4406 Изградба, реконструкција и адаптација на деловен простор	30.000	2.498.001
4407 Програми, проекти и експертизи	343.980	336.477
4409 Други средства за градежни	347.800	0
<b>440 Средства за градежни објекти</b>	<b><u>721.780</u></b>	<b><u>2.834.478</u></b>

#### 4.3.18 Средства за опрема

Под оваа ставка се евидентирани трошоците за набавка на канцелариска опрема (хардвер, канцелариска и компјутерска опрема и бела техника, климатизери, грејни тела и др. канцелариска опрема). Во овие ставки се гледа отстапување односно зголемување во однос на претходната година и тоа во ставките систем сала и набавка на аудио опрема. Трошоците се направени за преселбата на систем салата (дата центарот на Агенцијата) и набавка на камери за безбедност.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
44103 Друга опрема	407.757	0
44104 Средства за опрема, печатари и копири	0	27.342
44106 Опрема, бела техника	0	3.799
44107 Средства за компјутерска опрема	582.643	377.918
44110 Систем сала	353.027	0
44111 Набавка на опрема -аудио	427.710	0
<b>440 Средства за опрема</b>	<b><u>1.771.137</u></b>	<b><u>409.059</u></b>

#### 4.3.19 Други капитални средства

Под други капитални средства се подразбираат издатоците за купување мебел и софтвери, а кои МАПАС би ги користела во функција на извршување на своите надлежности. Набавките се реализирани согласно Законот за јавни набавки. Истите се сметаат за инвестициони активности со оглед на подолгиот век на траење и големината на вредноста на средствата. Евидентирањето е во моментот на плаќање на обврската по претходно добиена фактура и испратница. Во овие ставки се гледа намалување во однос на претходната година поради набавката на мебел за деловниот објект во 2011 година, а трошоците направени во тековната година се однесуваат за купување останат мебел и софтверски лиценци.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
4421 Набавка на софтвер, лиценци	165.506	581.606
442300 Канцелариски мебел	117.965	1.447.924
<b>442 Други капитални средства</b>	<b><u>283.471</u></b>	<b><u>2.029.530</u></b>



#### 4.3.20 Вкалкулирани плати

Платите, наемнините, надоместоците на вработените и на избраните и именуваните лица се регулираат согласно важечките законски прописи и интерните акти на МАПАС. Со антикризни мерки на Владата на РМ, се пролонгира замрзнувањето на платите во јавниот сектор, и на платите на функционерите и именуваните лица и истите останаа на ниво од 2010 година. Согласно измените на Законот за персонален данок на доход и Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, платите за 2012 година се пресметани со примена на даночното ослободување од МКД 7.470.00, додека стапките за задолжителни придонеси и персонален данок останаа исти (данок на доход 10%, придонесот за пензиско инвалидско осигурување изнесуваше 18%, придонесот за здравствено осигурување 7,3%, за вработување 1,2% и дополнителниот придонес за професионално заболување од 0,5%). Бројот на вработени во целата година изнесуваше 23, еден директор и еден заменик директор, со тоа што во тековната година во однос со претходната имаше унапредувања на вработените во Агенцијата.

4.3.20 **460 Вкалкулирани плати (а + б)** МКД 12.696.376

4.3.20а. *Основни плати и надоместоци*

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
46000 Основни плати – функционери	1.154.548	1.120.497
46001 Основни плати вработени	7.404.730	6.580.268
46007 Персонален данок	706.827	631.449
<b>Вкупно плати</b>	<b><u>9.266.105</u></b>	<b><u>8.332.214</u></b>

4.3.20б. *Придонеси од плати*

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
46002 Придонес за ПИОМ	2.286.852	2.059.991
46003 Придонес за здравств. осигурување	927.448	835.422
46005 Придонес за дополнит. здравство	63.523	57.227
46004 Придонес за вработување	152.448	137.303
<b>Основни придонеси од плата</b>	<b><u>3.430.271</u></b>	<b><u>3.089.943</u></b>

#### 4.3.21 Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот

Во оваа ставка влегуваат исплатите за персонален данок по основ на користење на приватно возило за службени цели и персонален данок за членовите на Управниот одбор. Во овие ставки се гледа намалување во однос на претходната година поради намалувањето на трошоците за персонален данок на доход за користењето на сопствено возило за службени цели.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
47002 Персонален данок – надоместоци	0	5.340
47003 Персонален данок – за УО	27.300	26.984
Персонален данок – сопствено	37.776	126.107



47004 возило  
470 Даноци и придонеси кои не  
зависат од резултатот

65.076

158.341

## 5. Проценување на позициите од билансот на состојба

МАПАС треба благовремено и точно да ги евидентира сите сметководствени настани кои се однесуваат за календарската година, што подразбира дека и останатите сметководствени документи (фактури, испратници) кои се однесуваат за годината кога се известува, а се пристигнати во јануари наредната година, треба да се евидентираат во тековната сметководствена евиденција. Признавањето на приходите и расходи на непрофитните организации се спроведува според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции значи приходите односно расходите да се признаат во пресметковниот период во кој што настанале, според критериумот на мерливост и расположливост.

### 5.1.1 Парични средства на сметка

Од сметководствен аспект, МАПАС ги применува сметководствените начела и принципи за сметководствената евиденција да обезбеди усогласена состојба на парични средства искажана во Билансот на состојба со последниот извод од деловната банка. Оттаму, на 31.12.2012 година состојбата на парични средства на сметката во банка е усогласена со состојбата на ставката Парични средства. Според последниот извод бр.132 од 31.12.2012 година состојбата на крајно салдо на сметка 270056751620137 (Халкбанк) е **МКД 9.029.916**, додека според последниот извод бр.15 од 31.12.2012 година состојбата на крајно салдо на сметка 280122101112307 (Алфа банка) е **МКД 391.907** што значи дека на крајот на годината вкупниот износ на ставката Парични средства е **МКД 9.421.823**. МАПАС, по пресметката на данокот на добивка на непризнаени расходи, утврдува резервен фонд. Располагањето со резервниот фонд е уредено со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Секојдневните активности на МАПАС за кои се потребни готови парични средства се извршуваат преку благајна. На крајот на годината благајната се сведува на МКД 0,00, а вишокот се враќа на жиро сметка на МАПАС. Заради патувања на вработените во странство МАПАС отвара девизна благајна преку која се евидентираат исплатите на дадените девизни аванси, сметки, фактури и други документи во странска валута доставени од вработените по завршеното патување. Девизната благајна на крајот на годината се сведува на МКД 0,00 додека вишокот се враќа на жиро сметка.

### 5.1.6 Активни временски разграничувања (ABP)

Сметководствената евиденција ги опфаќа сите сметководствени трансакции и документи кои се однесуваат на сите побарувања, односно ги вклучува и евидентира сите побарувања по основ на извршени услуги во текот на фискалната



година, независно дали документите се издадени по истекот на фискалната година.

	<b>КБ Прво друштво</b>	<b>Нов пензиски фонд</b>	
Побарување по основ на надоместок (0.8%)	1.294.747	1.210.251	
Побарување по основ на други надоместоци	3.400	2.900	
<b>Вкупно побарување со 31.12.2012</b>	<b>1.298.147</b>	<b>1.213.151</b>	<b>2.511.298</b>

### Материјални средства

При евидентирање на материјалните средства особено треба да се внимава на следното: за секое материјално средство треба да се располага со соодветен сметководствен документ кој ќе ја потврди сопственоста на истото, изготвување план за јавни набавки, примена на Законот за јавни набавки, зголемување на долгорочните средства со истовремено зголемување на сметката деловен фонд, намалување на долгорочни средства по основ на годишна амортизација и усогласување со намалување на сметката деловен фонд. При пресметка на амортизација материјалните средства започнуваат за се амортизираат од првиот ден во наредниот месец откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејноста. Согласно Правилникот за сметководство за непрофитни субјекти, непрофитните организации вршат ревалоризација на долгорочните средства (материјални и нематеријални средства) при нивно повлекување од употреба и оттуѓување или повтроно вреднување, со стапката на пораст на цените на производителите на индустриски производи објавена од Државниот завод за статистика. Според член 29 став 4 од Правилникот, ревалоризацијата на долгорочните средства, се врши така што сите состојби на долгорочните средства од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи за пресметковниот период.

#### 5.1.3 Опрема и недвижности

Согласно сметководствената политика на МАПАС од 2012 година ќе се врши амортизација на секое средство кое има набавна вредност над 300ЕУР во денарска противвредност, додека средствата под 300ЕУР во денарска противвредност само ќе се евидентираат во спецификација како ситен инвентар кои ги поседува Агенцијата. Сепак, доколку некое средство кое има посебна важност за вршење на дејноста на МАПАС, а неговата вредност е под 300 ЕУР, ќе биде евидентирано како основно средство, а не како ситен инвентар.

Стапки кои ги применува МАПАС при годишна амортизација на опремата и недвижностите се следните:



Опрема	Годишна стапка на амортизација
Згради од бетон	1%
Патнички автомобил	15%
Опрема за разладување и греење	16%
Компјутерска опрема	20%
Канцелариски мебел	12%
Аудио, видео и ТВ опрема	14%
Канцелариска опрема	14%
Противпожарна опрема	12%
Канцелариска опрема со 16%	16%
Компјутерска опрема – хард дискови	16%
Компјутерски софтвер	12%
РАМ меморија	14%
Бела техника	12%

Согласно годишната амортизација која се прави на крајот од годината, направена е пресметка на годишната амортизација и ревалоризација за:

**Евидентирана годишна пресметка за амортизација за 2012 со 31.12.2012 година**

ОПИС	Вкупно набавна вредност	Амортизација за 2012	Акумулирана амортизација	Сегашна вредност
<b>ВКУПНО СОСТОЈБА НА СРЕДСТВА ЗА 2012</b>	72.940.113	2.933.798	57.093.208	15.846.905

Опремата купена во месец декември од тековната година не е амортизирана. Во ставката 01309 Набавена опрема за 2011 се бележи намалување во однос со претходната година за МКД 2.613.474, тоа се должи на оттуѓена (расходувана) опрема и мебел по препорака на Пописната комисија на Агенцијата. Средствата се уништени и превземени од фирма за отпад со доставена документација (записник).

	2012	2011
01309 Набавена опрема за 2011	20.521.339	23.134.813
013091 Добиена опрема	34.604.508	34.604.508
013092 Добиена опрема во 2011	805.404	805.404
01310 Набавена опрема за 2012	5.597.717	0
<b>013 Постројки и опрема</b>	<b>61.528.968</b>	<b>58.544.725</b>

**5.1.36 Градежни објекти**

Сметката други градежни објекти се применува за вложување во градежни објекти како изградба во тек. Тука спаѓа архитектонски проект за реконструкција на деловен простор и самата реконструкцијата на деловниот простор (доделен на МАПАС на трајно користење од страна на Владата на Република Македонија).

Вредноста на зградата е добиена со писмено известување (аналитичка картица) од Фондот на ПИОМ, како претходен корисник на овој деловен простор.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
01210 Административни згради	11.296.395	10.553.597
<b>012 Градежни објекти</b>	<b><u>11.296.395</u></b>	<b><u>10.553.597</u></b>

#### 5.1.36в Останати пос. средства

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
01720 Книги во библиотека	98.430	98.430
01721 Уметнички слики	16.320	16.320
<b>017 Останати пос. средства</b>	<b><u>114.750</u></b>	<b><u>114.750</u></b>

#### 5.1.5 Краткорочни депозити

Со утврдување на резервниот фонд за 2012 година Агенцијата изврши истражување на најповолни каматни стапки, заради орочување на средствата од резервниот фонд. Така, исносот од МКД **10.000.000** беше орочен со каматна стапка од 6,5 % за период од една година.

#### 5.1.13 Други ПВР

Ова се најчесто краткорочните обврски кон добавувачи кои се трошок за 2012 година, а се платени до јануари 2013 година.

	<u>2012</u>
Сензор	16.048
Неоком (фиксен тел за 12/12)	6.114
Македонски телеком (фиксен тел за 12/12)	2.067
ТМобиле	14.615
Македонска пошта	11.236
Сонет	17.110
Инет	98406
Семос	39315
КБХ Адили	427.710
Офис Плус	5.393
Асеко	39.227
Асеко	99.999
Дамфил Инжинеринг	210.245
Македонска берза	5.900
Проаудит	129.800
Сензор	2100
Јени балкан	6500
Сити плаза	236
Бапал	33.385
Сензор	915
Клириншка куќа	84.380
Јени балкан	500
<b>298 Други ПВР</b>	<b><u>1.251.201</u></b>



### 5.1.9-5.1.11 Обврски кон вработените и државата

Оваа ставка ги содржи сметките за обврската на МАПАС кон вработените, членовите на Управен одбор и државата за пресметаната но неисплатена плата, надоместоци, персонален данок во годината за која се известува.

	<u>2012</u>
281200 Нето плата - вработени	42.088
26101 Обврски кон Управен одбор	15.400
24501 Персонален данок за УО и додаток	1.711
25000 Данок од добивка	71.417
<b>Вкупно обврски</b>	<b><u>130.616</u></b>

### 5.1.12 Добивка пред оданочување и данок

Согласно Законот за данокот на добивка ("Службен весник на Република Македонија", бр.80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/01, 2/02, 44/02, 51/03, 120/05, 139/06, 160/07, 159/08, 85/10, 47/11 и 135/11) основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на непризнаените расходи и помалку искажаните приходи. Сметководствената бруто добивка се утврдува според прописите за сметководство и воспоставените деловни политики и практики.

Даночната основа утврдена од непризнаените расходи за даночни цели, се состои од:

- оданочиви расходи и помалку искажани приходи и
- расходи и помалку искажани приходи од поврзани субјекти.

Согласно член 11 од овој Закон, Согласно направените трошоци во 2011 за МАПАС оданочиви расходи се сметаат:

- 1) расходите кои не се поврзани со вршење на дејност на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на таа дејност и не се последица од вршењето на таа дејност;
- 2) исплатените надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос, освен утврдените со оваа точка во износи кои не го надминуваат:
  - најнискиот износ на исплатените дневници за службени патувања, теренски додаток или одвоен живот утврден со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството на Република Македонија и прописите за органите на државната управа, при што исплатите по овој основ меѓусебно се исклучуваат;
  - износот на исплатените надоместоци на трошоци за користење на сопствено возило на вработениот за потребите на работодавачот, во висина од 30% од исплатениот износ;
- 3) трошоците по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управување над 50% од просечната месечна бруто плата исплатена во претходната година во Република Македонија, при што како надоместоци на членови на органите на управување се сметаат месечниот надоместок, односно паушал, надоместоците за патни и дневни трошоци;

4) трошоците направени за репрезентација во висина од 90%;

Стапката на данокот од добивка изнесува 10%.

За 2012 година данок на добивка од непризнаени расходи изнесува:

	Акумулирана	2012	2011
Добивка пред оданочување	20.609.812	5.249.618	15.510.150
Данок на добивка	58.508	58.508	149.956
Добивка по оданочување	20.551.304	5.191.110	15.360.194

#### 5.1.12а Добивка по оданочување

Согласно член 5ба од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување доколку во текот на претходната деловна година Агенцијата оствари вишок приходи над остварените трошоци, остварениот вишок на средства се распределува во резервен фонд на Агенцијата во износ определен со финансискиот план на Агенцијата. За 2012 година нето добивката изнесува МКД **5.191.110**, а акумулираната нето добивката изнесува МКД **20.551.304**. Се предлага износот на акумулираната нето добивка во целост да се пренесе во резервен фонд на сметка на МАПАС во деловна банка. Располагањето со средствата од резервниот фонд е утврдено согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Подготвил: Пранвера Ајази

Одобрил: Анастасија Трајковска

Претседател на Советот на експерти  
д-р Булеит Дервиши

